

Чешкиот вицепремиер задолжен за евроинтеграции, Александар Вондра, порача дека Македонија без решение на прашањето за името нема да може да почне преговори за членство со Европската унија, а македонскиот шеф на дипломатијата, Антонио Милошоски, очекува 2009 година да биде годината во која можеме да очекуваме позитивна препорака за следната фаза за евроинтеграции на Република Македонија и добивање датум за отпочнување на преговорите за членство.

Нашиот државно-политички врв е убеден дека во однос на реформите Македонија е на близок пат до зачленувањето во Унијата, но како да подзаборават дека билатералниот проблем со името се издигна на ниво на меѓународен, од кој се условува нашето евроинтегрирање. Факт е дека на овој пат Македонија има многу поддржувачи но, исто така, факт е и дека не е мал бројот и на оние кои на секој можен начин ќе се обидат да го блокираат нејзиниот прием во европското семејство.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



**"НАШАТА СКРОМНА ДИПЛОМАТСКА МРЕЖА ИМА СОЛИДНИ КАПАЦИТЕТИ ДА ОДГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ, КОИ ГИ ДОБИВА ОД РМ", АНТОНИО МИЛОШОСКИ**

## БЕЗ РЕШЕНИЕ ЗА ЌЕ ИМА ЛИ ПРЕГОВ

дина во која ќе ги отпочнеме преговорите за членство во Европската унија, Македонија доби ладен туш, и тоа токму од земјата кон која и беа насочени сите надежи. Чешкиот вицепремиер задолжен за евроинтеграции, Александар Вондра, порача:

"Македонија без решение на прашањето за името нема да може да почне преговори за членство со Европската унија. Се плашам дека мали се изгледите за напредок ако не се реши прашањето за името".

Всушност, името како критериум за нашата европска иднина неодамна беше посочено и од францускиот министер за надворешни работи, Бернар Кушнер. Осврнувајќи се на прашањето за укинување на визите, тој потенцира:

"Проблемот на Македонија е името. Искрено можете да ми поставувате прашања за визите или за напредокот, сè додека не го решите проблемот со името, чукате на погрешна врата".

Иако нашиот државно-политички врв е убеден дека во однос на реформите Република Македонија е на близок пат до зачленувањето во Унијата, сепак како да подзаборават дека билатералниот проблем со името се издигна на ниво на меѓународен, од кој се условува нашето евроинтегрирање. Факт е дека Македонија има многу поддржувачи во однос на нејзината европска иднина но, исто така, факт е и дека не е за занемарување и бројот на оние кои на секој можен начин ќе се обидат да го блокираат нашиот прием во европското семејство.

За годината која штотуку почнува да ги одбројува деновите, приоритетите

остануваат неизменети, тоа се, пред сè, добивање датум за отпочнување на претпристапните преговори со Европската унија, задржување на нивото на исполнети, релевантни критериуми во однос на интегрирањето во НАТО и визната либерализација.

И покрај песимистичките прогнози на странските дипломати, нашиот државен врв не губи надеж, односно оптимистички се неговите прогнози дека оваа година ќе биде поуспешна за Република Македонија. Досега минаа многу години, а во однос на евроинтеграциите нашата држава стои во место. Сепак, да се надеваме дека новата 2009 година ќе биде многу поповолна од изминатата, ќе бележиме многу повеќе успеси во секој домен на општествено-политичкото живеење.

### СРЕДБИ

Вообичаено, пред крајот на годината (2008) македонските дипломати во странство беа на средби со државно-политичкиот врв, на кои реферираа за своите активности, но добија и инструкции како натаму да работат во насока на европската иднина на матичната земја. Во соопштението од Кабинетот на претседателот на државата се наведува дека на средбата се разговарало за настаните кои ја одбележаа годината што измина, како и за клучните предизвици и активности кои ја очекуваат земјата на надворешно политички план за претстојниот период. Црвенковски ги информираше дипломатите за сопственитевидувања и ставови, како и за пораките кои ги доби-

**Н**аспроти оптимистичките прогнози на македонскиот шеф на дипломатијата, Антонио Милошоски, дека 2009 година е можно да биде го-

## АПЛИКАЦИЈА

Кога станува збор за апликацијата која нашава држава ја поднесе во Хаг, а со која ја тужи Грција, поради прекршување на Времената спогодба, како и за нашата дипломатија во Хаг, Милошоски посочува дека во моментот во Хаг функционираме добро, односно задоволен е од дејствувањето на тамошната наша дипломатија.

"Во иднина имаме намера да го зајакнеме тимот на дипломати, кои ќе не претставуваат во Хаг. Мислам дека и самото присуство на козастапникот во однос на нашата тужба, амбасадорот Димитров, која ќе се разгледува во следните неколку месеци, ќе даде еден нов квалитет, кој ќе биде добредојден во однос на нашиот пристап кон оваа апликација, која за нас е многу важна", посочува Милошоски.

За констатацијата која доаѓа од одредени политички кругови дека тужбата против Грција ќе ги одложи преговорите за името, Милошоски потенцира:

"Иницијативите за нови разговори околу името се во рацете на Ниџиц. Претпоставувам дека во некое идно време тој ќе не извести дека нашите преговарачи треба да се сретнат. Ние сме подготвени во секој момент да се соочиме со нашите грчки колеги во однос на ова прашање.

Ценам дека консултациите на амбасадорот Јолевски со релевантните државни и политички чинители во РМ можат да бидат корисни и за него, исто така, и за сите други. Во однос на процесот кој е многу сериозен тој пристапува со голема одговорност и го води на добар начин".

Шефот на дипломатијата е задоволен и од работата на нашите амбасадори.

"Сметам дека нашата скромна дипломатска мрежа која се шири последните години и имаме намера да ја прошируваме во иднина, има солидни капацитети да одговори на предизвиците и на задачите кои ги добива од Република Македонија и ние тоа високо го цениме", вели Милошоски.

**"СЕ ПЛАШАМ ДЕКА СЕ МАЛИ ИЗГЛЕДИТЕ ЗА НАПРЕДОК АКО НЕ СЕ РЕШИ ПРАШАЊЕТО ЗА ИМЕТО", АЛЕКСАНДАР ВОНДРА, ЧЕШКИ ВИЦЕПРЕМИЕР**

како што се, Лисабонскиот договор, економската криза која може да има политички импликации, кои можно е до одредено ниво да влијаат на развојот

# ИМЕТО, ОРИ СО УНИЈАТА!?

вал во изминатиот период од клучните светски центри поврзани со стратешките цели на земјата. Секако, разменети биле и мислења и информации во однос на прашањето за разликите околу името на нашата земја и можните импликации поврзани со ова прашање, како и мислења и информации во однос на актуелностите поврзани со европските и евроатлантските аспирации на Република Македонија. Се разговарало и за состојбите во регионот.

За разлика од практиката на претседателот на државата со медиумите да комуницира со соопштенија, министерот Милошоски, по средбата со дипломатите, изјави:

"По одржаните избори во март-април 2009 година можеме да очекуваме позитивна препорака за следната фаза за евроинтеграции на РМ и добивање датум за отпочнување на преговорите за членство. Во однос на евроинтеграциите сметам дека 2009 г. ќе биде година во која ќе имаме и шанси и предизвици. Внатре во ЕУ постојат одредени теми,

на настаните во Европската унија, заедно со изборот на пратеници во европскиот Парламент. Од друга страна, имаме две претседателства, тоа на Чешка Република и на Кралството Шведска, кои сметам дека имаат цел да постигнат успеси во однос на темата проширување, особено за нашиот регион. Тоа е шанса која треба да се искористи и сметам дека нивните капацитети и расположение да им дадат приоритет на овие земји, вклучувајќи ја и темата визна либерализација, е нешто што треба да го имаме предвид и да настапиме амбициозно и да ја искористиме таа шанса".

Кога станува збор за НАТО интеграциите, тој објаснува дека остануваме посветени на дијалогот кој го имаме со Република Грција, во рамките на процесот во кој посредува г. Ниџиц.

"Ќе дадеме сè од себе - вели Милошоски - во рамките на овој процес и во рамките на нашите национални интереси да дадеме конструктивен придонес".



## FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSPANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



**Büro Makedonija**      **Büro Stuttgart**  
Tel. 048 / 473 315      Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Mob. 070 / 711 788      Fax 0711 / 8 17 78 73  
70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33      Mob. 0171 / 5 46 32 20  
Feuerbach www.dautoski.de      0172 / 7 62 20 49